



ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА  
НА МАКЕДОНИЈА

CASINOS AUSTRIA

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје  
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691  
tenderi@videolottery.mk

## ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија-Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса tenderi@videolottery.mk, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk има потреба од јавна набавка на услуги - **банкарски услуги за период од 2 години.**

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.10-1/2017**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до **21.04.2017** година во 11:00 часот исклучиво преку ЕСЈН (<https://www.e-nabavki.gov.mk>), притоа следејќи ги упатствата дадени во "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на истата веб адреса во делот "Економски оператори".

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Понудата испратена преку ЕСЈН треба да биде електронски потпишана од страна на економскиот оператор со користење на дигитален сертификат<sup>1</sup>. Во хартиена форма може да се поднесе исклучиво документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

Отворањето на понудите се врши електронски преку ЕСЈН и истото ќе биде јавно и ќе се одржи на **21.04.2017** година, во 11,00 часот.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје, Март, 2017 година	Потпис на одговорно лице и печат
---------------------------------	----------------------------------

<sup>1</sup> Електронско средство во кое се јавува електронскиот потпис и кое го заменува своерачниот потпис.



**ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА  
НА МАКЕДОНИЈА**

**CASINOS AUSTRIA**

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје  
тел. (02) 5511 690, (02) 5511 691  
tenderi@videolottery.mk

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ  
*[преку ЕСЈН со е-аукција]*

*бр.10-1/2017*

**ЗА НАБАВКА НА  
БАНКАРСКИ УСЛУГИ**

*Скопје, март 2017 година*

## **1. Договорен орган**

Договорен орган е Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје, со адреса на ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје, телефон за контакт 02/5511-690, 02/5511-691, електронска адреса [tenderi@videolottery.mk](mailto:tenderi@videolottery.mk), лице за контакт Драган Велков, електронска пошта [dragan.velkov@videolottery.mk](mailto:dragan.velkov@videolottery.mk).

## **2. Предмет на договорот за јавна набавка**

2.1. Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на услуги **банкарски услуги за временски период од 2(две) години**.

2.2. Детален опис на предметот на договорот за јавна набавка е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2.3, Предметот на договорот **не е делив**. Економскиот оператор во својата понуда треба да ги вклучи сите составни делови. Во спротивно понудата ќе се смета за неприфатлива.

Предмет на аукција ќе биде вкупната цена за пакет услуги за користење на електронско банкарство вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ.

## **3. Начин на извршување на услугата**

Носителот на набавката е должен да ја извршува/реализира услугата која е предмет на набавка секој работен ден за време траење на договорот.

## **4. Разлики во цена (корекција на цени)**

Не се предвидува корекција на цените/процентите на услугите, односно цените/процентите искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

## **5. Рокот на извршување на услугата**

Рокот на извршување на услугата започнува со денот на склучување на договорот, по што носителот на набавката е должен веднаш да обезбеди електронски приод до сметката/трансакциите, како и приод до шалтерите за големи корисници во своите експозитури .

## **6. Начин, рок и услови на плаќање**

Начинот на плаќање е вирмански.

Рок на плаќање е 5 работни дена по доставување на фактура и детална спецификација за извршени месечни услуги во писарницата на договорниот орган.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

## **7. Право на учество**

7.1. Економскиот оператор кој има една или повеќе негативни референци, групата економски оператори во која членува економски оператор кој има негативна референца, како и економскиот оператор кој претставува поврзано друштво со економскиот оператор кој има негативна референца, нема право на учество.

7.2. Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице – понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка.

7.3. Право да достави понуда има и група на понудувачи без обврска за здружување во соодветна правна форма. Договорниот орган нема да бара од групата на понудувачи да се здружи во посебна правна форма доколку истата биде избрана за носител на набавката.

7.4. Составен дел од групната понуда е договор за поднесување групна понуда со кој членовите во групата економски оператори меѓусебно и кон договорниот орган се обврзуваат за извршување на договорот за јавна набавка. Овој договор потребно е да ги содржи следниве податоци: членот на групата кој ќе биде носител на групата, односно кој ќе ја поднесе понудата и ќе ја застапува групата, членот на групата кој во

име на групата економски оператори ќе го потпише договорот за јавна набавка, членот на групата кој ќе ја издаде фактурата и сметка на која ќе се вршат плаќањата, краток опис на обврските на секој од членовите на групата економски оператори за извршување на договорот.

7.5. Сите членови на групата на понудувачи се поединечно и солидарно одговорни пред договорниот орган за извршување на своите обврски. Договорниот орган ќе комуницира со претставникот на групата на понудувачи.

**НАПОМЕНА:** Во моментот на поднесување на понудата сите членови на групата треба да бидат регистрирани на Електронскиот систем за јавни набавки.

7.6. Економскиот оператор во рамките на иста постапка за доделување на договор за јавна набавка може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако економскиот оператор:

- учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда или
- учествува како подизведувач во друга самостојна и/или како член во групна понуда.

7.7. Економскиот оператор може да учествува како подизведувач во повеќе од една понуда.

7.8. Доколку економската и финансиската состојба, односно техничката или професионалната способност е поддржана од друг субјект, понудувачот е должен поддршката да ја докаже со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање соодветните финансиски средства, односно соодветните технички или професионални ресурси (член 151 и член 154 од законот).

7.9. Понудувачот може да ангажира подизведувачи. Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

7.10. Лицата кои учествувале во изработка на тендерската документација не смеат да бидат понудувачи или членови во група на понудувачи во постапката за доделување на договорот.

## **8. Критериуми за утврдување на способност на понудувачите**

За да учествуваат во постапката за доделување на договор, понудувачите мора да ги исполнуваат следниве критериуми за утврдување на нивната способност:

### **8.1. Лична состојба**

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, и
- понудувачот е должен да дава точни податоци и да ги доставува податоците што ги бара договорниот орган.

### **8.2. Способност за вршење на професионална дејност**

Понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

8.3. При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на економскиот оператор и при евалуација на понудата, комисијата преку ЕСЈН задолжително бара од

понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.

Економскиот оператор преку ЕСЈН, го прикачува документот со појаснување или дополнување во делот "Појаснување/Дополнување на поднесени документи", во рокот кој го определил договорниот орган а кој не смее да е покус од три работни дена, од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.

**8.4.** Во случај на група економски оператори, сите членови на групата поединечно ја докажуваат својата лична состојба и способноста за вршење професионална дејност.

Ако економски оператори поднесат групна понуда, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови во групата.

## **9. Начин на докажување на способноста на понудувачот**

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда. Исполнетоста на останатите критериуми за утврдување на способност, понудувачот ја докажува со доставување на потребната документација утврдена во овој дел од тендерската документација:

### **9.1. За докажување на личната состојба:**

- изјава на понудувачот дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран, односно доказ за одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и доказ дека истите редовно ги плаќа;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Документите од точка 9.1 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот на барање на комисијата. Ако договорниот орган се сомнева во документите за утврдување на личната состојба на понудувачот, тој го задржува правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите за утврдување на личната состојба.

Понудувачот за докажување на својата лична состојба поднесува изјава дека ги исполнува предвидените критериуми за утврдување на личната состојба, која е дадена во прилог на оваа тендерска документација. Комисијата ќе побара само од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба.

Комисијата ќе прифати документи за утврдување на личната состојба кои се издадени и по денот на јавното отворање на понудите, но не подоцна од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Изјавата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице или овластениот потписник на економскиот оператор. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

### **9.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност**

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

## **10. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација**

10.1.1 Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во електронска форма, преку ЕСЈН, со користење на модулот "Прашања и одговори", најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.1.2 Појаснувањето договорниот орган ќе го достави преку ЕСЈН, во модулот „Прашања и одговори“, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација ќе добијат автоматско електронско известување дека е даден одговор на поставеното прашање и ќе бидат во можност да го прочитаат појаснувањето, без при тоа да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

## **10.2 Измена и дополнување на тендерската документација**

10.2.1 Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

10.2.2 Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

10.2.3 Во случај на измена и дополнување на тендерската документација објавена на ЕСЈН како и продолжување на крајниот рок, договорниот орган е должен да ја објави направената измена преку ЕСЈН, по што сите економски оператори што презеле тендерска документација до моментот на измената ќе добијат автоматско електронско известување дека е објавена измена за конкретниот оглас.

## **11. Изготвување и поднесување на понудите**

### **11.1. Начин на изготвување на понудата**

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација во електронска форма, со користење на обрасците дадени во прилог.

Доколку понудувачот има намера дел од договорот за јавна набавка да го отстапи на еден или повеќе подизведувачи, во понудата мора да наведе податоци за делот од договорот кој има намера да го отстапи на подизведувачи, како и податоци за сите предложени подизведувачи (фирма, седиште, единствен даночен број и слично). Понудувачот е одговорен пред договорниот орган за извршување на договорот за јавна набавка, без оглед на бројот на подизведувачите.

11.2. Понудата се поднесува во електронска форма преку ЕСЈН и истата треба да биде електронски потпишана со користење на дигитален сертификат од одговорното лице на економскиот оператор или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице. Подетални информации за начинот на дигитално потпишување се содржани во Прилог 2 од "Прирачник за користење на ЕСЈН" објавен на почетната страна на ЕСЈН во делот "Економски оператори".

11.3. Економските оператори можат во хартиена форма да ја поднесат документација во нестандартен формат и големина пред крајниот рок за поднесување на понудите, доколку истите се преобемни за скенирање и прикачување на ЕСЈН.

11.4. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба

Со понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба во целост утврдени во законот и во тендерската документација и дека ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку неговата понуда биде избрана за најповолна.

#### 11.5. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

#### 11.6. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, покрај изјавата за сериозност на понудата, понудувачот доставува и електронски потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата од ставот на овој член ја потпишува исклучиво одговорното лице, се доставува заедно со понудата и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице. Изјавата се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.

#### 11.7. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба (Прилог 2),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),
- Изјава за независна понуда (Прилог 4),
- Документ за регистрирана дејност,
- Парафиран модел на договор (Прилог 5).

#### 11.8. Јазик на понудата

Понудата, како и целата кореспонденција и документи поврзани со понудата кои се разменуваат со понудувачот, се пишуваат на македонски јазик со користење на неговото кирилско писмо. Придружните документи и печатената литература кои се дел од понудата може да бидат на друг јазик, под услов да се придружени со точен превод на македонски јазик.

#### 11.9. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот на јавното отворање за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

#### 11.10. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

### 11.9. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

## 12. Краен рок и место за поднесување на понудите

12.1. Краен рок за поднесување на понудите **21.04.2017** година во 11,00 часот.

12.2. Понудите се поднесуваат преку ЕСЈН достапен преку следнава веб адреса: <https://www.e-nabavki.gov.mk>.

12.3. Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена во ЕСЈН, односно ќе биде автоматски отфрлена за што и договорниот орган и економскиот оператор ќе бидат известени и истата нема да се прикаже при јавното отворање на понудите.

## 13. Јавно отворање и евалуација на понудите

13.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на датумот и во часот утврдени како краен рок за поднесување на понудите на следнава локација ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14, Скопје.

13.2. Понудувачот може да има свој овластен претставник на јавното отворање на понудите, при што овластениот претставник треба на Комисијата да и предаде писмено овластување од понудувачот.

13.3. Комисијата за јавни набавки ќе пристапи кон отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда. Во таков случај нема да се спроведе електронска аукција. Условот за спроведување на електронска аукција е во постапката да се пристигнати најмалку две прифатливи понуди.

## 14. Критериум за доделување на договорот

14.1. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена. За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапка која завршува со спроведување на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според висината на понудените цени.

## 15. Посебни начини за доделување на договорот за јавна набавка

15.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

15.2. Оваа постапка ќе се спроведува со користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) (<https://www.e-nabavki.gov.mk>).

15.3. Подетални информации за користењето на електронски средства: За да можете да учествувате на електронската аукција, потребно е да се регистрирате во ЕСЈН. Економскиот оператор се регистрира во ЕСЈН со пополнување на регистрациска форма која е составен дел од ЕСЈН<sup>2</sup>, по што ЕСЈН автоматски ги обработува податоците од регистрациската форма, генерира шифра и истата ја доставува на регистрираната електронска пошта на економскиот оператор. Секое лице кое се регистрира како корисник на ЕСЈН, при пополнување на веб образецот за регистрација се запознава и дава согласност дека ќе ги почитува правилата и условите за користење на ЕСЈН. Повеќе информации за начинот на регистрација и користење на системот ќе најдете во Прирачникот за користење на ЕСЈН наменет за економски оператори, кој можете да го преземете од почетната страна на ЕСЈН во делот „Економски оператори“.

15.4. Подетални информации за електронската аукција: Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди.

Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти и увозни царини, без ДДВ.

Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

---

<sup>2</sup> Линк „Регистрирај се“ во делот „Економски оператори“ на почетната страна на ЕСЈН



Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, електронската аукција нема да се одржи, а договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН.

Во поканата за поднесување конечна цена се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета за конечна.

## **16. Доделување на договорот за јавна набавка**

**16.1.** Договорниот орган, по спроведената електронска аукција како последна фаза во постапката за барање за прибирање на понуди, договорот му го доделува на економскиот оператор чија понуда има најниска цена.

**16.2.** Доколку две или повеќе понуди имаат иста цена, за најповолен понудувач ќе биде избран оној кој прв ја поднел понудата.

**16.3.** Доколку никој не поднесе нова цена во текот на електронската аукција, а притоа две или повеќе понуди имаат идентична цена, за најповолна ќе биде избрана оној кој прв ја поднел понудата.

**16.4.** Во случај во текот на аукцијата да нема негативно наддавање, договорниот орган може да му го додели договорот за јавна набавка на економскиот оператор чија првична прифатлива понуда има најниска цена.

**16.5.** По завршувањето на електронската аукција и изборот на најповолен понудувач, доколку предметот на набавката или поединечниот дел се состои од повеќе ставки, цената на секоја од поединечните ставки ќе се пресметува со соодветно намалување кое ќе биде еднакво на процентот на намалување на цената на првичната понуда на избраниот најповолен понудувач (пред електронската аукција) и цената на последната понуда (по завршувањето на аукцијата).

## **17. Известување за доделување на договорот за јавна набавка**

**17.1** По завршувањето на електронската аукција на јавниот дел од ЕСЈН автоматски се објавува и до сите учесници на аукцијата автоматски се испраќа известување за економскиот оператор кој што поднел најповолна понуда во текот на негативното наддавање. Известувањето е од информативен карактер и не предизвикува правни последици. Исходот од електронската аукција е основ за донесување на одлука за избор на најповолна понуда.

**17.2** Избраниот најповолен економски оператор ќе биде известен во електронска форма преку ЕСЈН дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. Во исто време, и сите други економски оператори ќе бидат известени за резултатите од тендерот, одлуката кој е најповолен економски оператор како и за причините за не избор на нивната понуда. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

## **18. Правна заштита**

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки. Правото на жалба во постапка која завршува со електронска аукција се остварува по донесување на одлуката за избор на најповолен понудувач или поништување на постапката.

## **19. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка**

19.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечност на одлуката за избор или за поништување на постапката.

19.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите во тендерската документација.

## **20. Гаранција за квалитетно извршување на договорот вклучувајќи ги и обврските во гарантниот период**

- Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот. Гаранцијата се доставува во висина од **127.500,00** денари (15 % од вредноста на договорот за две години без ДДВ).
  - Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма.
  - Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
  - Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува крајниот датум на важност на гаранцијата.
  - Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.
  - Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.
  - Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува во рок од 15 дена по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот.
  - Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: лично на лицето за контакт од тендерската документација.
  - Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.
  - Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
  - Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

## **21. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Предмет на договорот е набавка на Банкарски услуги за период од 2 години кои опфаќаат услуги во платниот промет во земјата, услуги во платниот промет во странство и пакет услуги за користење на електронско банкарство.

### **21.1 Начин на плаќање**

21.1.1 Се предвидува следниов начин на плаќање:

Начинот на плаќање е вирмански.

Рок на плаќање е 5 работни дена по доставување на фактура и детална спецификација за извршени месечни услуги во писарницата на договорниот орган.

Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на Комисијата за јавни набавки.

### **21.2 Начин и Рок за извршување на услугата**

21.2.1 Носителот на набавката е должен да ја извршува/реализира услугата која е предмет на набавка секој работен ден за време траење на договорот.

21.2.2. Рокот на извршување на услугата започнува со денот на склучување на договорот, по што носителот на набавката е должен веднаш да обезбеди електронски приод до сметката/трансакциите, како и приод до шалтерите за големи корисници во своите експозитури.

### **21.3 Разлики во цена (корекција на цени)**

Не се предвидува корекција на цените/процентите на услугите, односно цените/процентите искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

### **21.4 Авансно плаќање**

За извршување на договорот за јавна набавка не е дозволено авансно плаќање.

### **21.5. Вредност на договорот**

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги, но не повеќе од 850.000,00 денари без ДДВ за две години (утврдените средства за предметната набавка со Одлука за јавна набавка), вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, согласно со Описот и Техничките карактеристики утврдени во понудата.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОД ОД 2 ГОДИНИ кои опфаќаат:

- I. услуги во платниот промет во земјата,
- II. услуги во платниот промет во странство и
- III. пакет услуги за користење на електронско банкарство.

### ЗА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Друштвото за приредување на игри среќа Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје, е основано со Договор за основање на друштво со ограничена одговорност бр. 08-1 од 02.12.2013 година и бр. 03-4425/1 од 12.12.2013 година.

Основната цел на формирање на друштвото е преку организирање на електронските и интернет игрите на среќа да се воведат новини во областа на игрите на среќа кои до сега не биле приредувани во Република Македонија. Со тоа ќе им се овозможи на граѓаните на Република Македонија да учествуваат во нови игри на среќа различни од општите игри на среќа кои сега ги приредува Државната лотарија на Македонија. Највисок орган на управување на Државна видеолотарија на Република Македонија е Собирот на содружници.

Надзорниот одбор врши контрола на материјално–финансиското работење на друштвото и контрола на работењето на Управителот кој носи назив Генерален директор на друштвото.

Седиштето на друштвото е на адреса, ул. Димитрие Чуповски бр. 26 Скопје.

Во своето работење Државната видеолотарија на Република Македонија ќе ги вградува највисоките стандарди за сигурност и контрола на регуларноста и ќе овозможува беспрекорна услуга на сите свои клиенти во областа на електронските и интернет игрите на среќа.

Следејќи ја праксата на останатите европските лотариски организации, Државната видеолотарија на Република Македонија ќе посветува особено внимание на создавањето на предуслови за одговорно играње и на развојот на свеста на граѓаните на Република Македонија за социјалниот аспект на своето работење

### Основна дејност – Приредување на електронски и интернет игри на среќа

Основната дејност на друштвото е организирање и приредување на електронските и интернет игри на среќа согласно позитивната законска регулатива на Република Македонија.

## ОПИС НА УСЛУГИТЕ СО МАКСИМАЛНИ ВРЕДНОСТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

### I. Услуги во платниот промет во земјата

#### a. Трансакциска сметка

Услуга	Надомест
Отворање и водење на главна трансакциска с-ка	Без надомест
Отворање и водење на наменски трансакциски с-ки	Без надомест
Печатење на извод	Без надомест
Препис на извод од тековна година	Без надомест
Препис на извод од мината година	Без надомест
Издавање и членарина на дебитни платежни картички	Максимум до 1.500,00 денари за издавање и членарина по картичка, на годишно ниво

**b. Готовински платен промет**

Услуга	Надомест
Уплата на средства во готово на трансакциска сметка	Без надомест до 12:00 часот, После 12:00 часот максимум до 20 денари по налог
Исплата на средства во готово од трансакциска сметка	Максимум до 0,15% од износот, но не помалку од 50,00 денари по налог

**c. Безготовински платен промет – хартиени налози**

Услуга	Надомест
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во банката	Без надомест
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП30 и ПП50)	Максимум до 17 денари за налози до 10.000, денари и Максимум до 22 денари за налози над 10.000 денари
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП30 и ПП50)	Максимум до 80 денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во банката (ПП53)	Максимум до 3 денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП53)	Максимум до 7 денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП53)	Максимум до 40 денари по налог

**d. Безготовински платен промет – електронско банкарство**

Услуга	Надомест
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во банката	Максимум до 3 ден. за налози до 10.000 денари, Максимум до 5 ден. за налози над 10.000 денари
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП30 и ПП50)	Максимум до 6 ден. за налози до 10.000 денари, Максимум до 9 ден. за налози над 10.000 денари
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП30 и ПП50)	Максимум до 50 денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во банката (ПП53)	Максимум до 3 денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП53)	Максимум до 6 денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП53)	Максимум до 30 денари по налог

## II. Услуги во платниот промет во странство

### a. Девизна сметка

Услуга	Надомест
Отворање и водење на девизна с-ка	Без надомест

### b. Дознаки

Услуга	Надомест
Ностро дознаки – девизен одлив (со покрите од девизен пазар или кредит)	Максимум до 0,09% од износот, но не помалку од 400 денари по дознака
Ностро дознаки – девизен одлив (со покрите од сопствени девизни средства на друштвото)	Максимум до 0,09% од износот, но не помалку од 400 денари по дознака
Лоро дознаки – девизен прилив	Максимум до 0,08% од износот, но не помалку од 400 денари по дознака
Трошоци за SWIFT	Максимум до 200 денари по дознака

### a. Купопродажба на девизни средства

Услуга	Надомест
Купување на девизни средства од страна на друштвото (ДВЛМ)	Продажен курс на банката за единица странска валута не повисок (максимум) од средниот курс на НБРМ кој важи на денот на купопродажбата
Продажба на девизни средства од страна на друштвото (ДВЛМ)	Куповен курс на банката за единица странска валута не понизок (минимум) од средниот курс на НБРМ кој важи на денот на купопродажбата

## III. Пакет услуги за користење на електронско банкарство

Услуга	Надомест
Пакет услуги за користење на електронско банкарство	

### Пакет услуги за користење на електронско банкарство го вклучува следното:

- Преглед на изводи за сите трансакциски сметки, преглед на состојба, и можност за нивно печатење;
- Преглед на извршени дневни трансакции (привремен извод) за сите трансакциски сметки, и можност за нивно печатење;
- Преглед на сите влезни и излезни трансакции (реализирани налози) за определен период, и можност за нивно печатење;
- Креирање, дигитално потпишување и реализација на налози (ПП30, ПП50, ПП53);
- Преглед на девизни изводи за специјалните сметки во странска валута, преглед на состојба, и можност за нивно печатење;
- Креирање, дигитално потпишување и реализација на налози за купување или продавање на девизи;
- Креирање, дигитално потпишување и реализација на налози за извршување на дознака во странство (Образец 1450);
- Преглед на сите влезни и излезни девизни трансакции (реализирани налози) за определен период, и можност за нивно печатење;
- неограничен WEB преглед за сите трансакциски сметки;
- можност за двоен потпис на налог и кога корисниците се на различни физички локации;

- Можност за приклучување на корисници со различен степен на привилегии (преглед, креирање налози, плаќање) за девизните и/или за денарски сметки; и
- помош / интервенција по телефон.

**IV. По завршување на секој календарски месец, банката се обврзува да исплаќа камата на просечното месечно салдо на средствата депонирани на трансакциската сметка, на месечно ниво.**

**Годишната каматна стапка по која ќе се пресметува каматата на средствата да изнесува:**

- За просечно месечно салдо на трансакциската сметка до 30.000.000,00 денари, каматната стапка која ќе се применува да е еднаква на референтната стапка на НБРМ за пресметување на стапката на казнената камата намалена за 2,0 процентни поени;
- За просечно месечно салдо на трансакциската сметка од 30.000.000,01 денари до 60.000.000,00 денари, каматната стапка која ќе се применува да е еднаква на референтната стапка на НБРМ за пресметување на стапката на казнената камата намалена за 1,5 процентни поени; и
- За просечно месечно салдо на трансакциската сметка над 60.000.000,00 денари, каматната стапка која ќе се применува да е еднаква на референтната стапка на НБРМ за пресметување на стапката на казнената камата намалена за 1,0 процентни поени;

Вредностите на сите останати банкарски услуги кои не се опфатени во спецификацијата (предметот на набавката), неможе да бидат повисоки од цените утврдени во важечки тарифник на банката дефинирани за големи корисници.

**Предмет на аукцијата е вкупна цена од :**

- **Пакет услуги за користење на електронско банкарство**

**Понудената цена која ќе биде предмет на електронската аукција не смее да содржи повеќе од 2 децимали и најниската можна понудена цена без ДДВ е 0,01 денар. Секоја понуда која нема да ги задоволи овие услови ќе се отфрли како неприфатлива.**

## Прилог 1 – Образец на понуда

### Понудувач \_\_\_\_\_

Врз основа на огласот број 10-1/2017 објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје, за доделување на договор за јавна набавка на услуги за набавка на **банкарски услуга за период од 2(две) години** со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

## ПОНУДА

### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: \_\_\_\_\_

I.2. Контакт информации

- Адреса: \_\_\_\_\_
- Телефон: \_\_\_\_\_
- Факс: \_\_\_\_\_
- Е-пошта: \_\_\_\_\_
- Лице за контакт: \_\_\_\_\_

I.3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

I.4. Даночен број: \_\_\_\_\_

I.5. Матичен број: \_\_\_\_\_

### Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно техничките карактеристики дадени во понудата.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.

### Дел III - Финансиска понуда – предмет на аукција

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти без ДДВ, за **пакет услуги за користење на електронско банкарство** изнесува:

\_\_\_\_\_ ( со бројки, букви и валута)

Износ на ДДВ изнесува:

\_\_\_\_\_ ( со бројки, букви и валута)

**IV.1.** Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

**IV.2.** Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Составен дел на понудата е детална финансиска понуда.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_ (потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*



## ДЕЛТАЛНА ФИНАНСИСКА ПОНУДА - НЕ Е ПРЕДМЕТ НА АУКЦИЈА

### Услуги во платниот промет во земјата

#### **a. Трансакциска сметка**

Услуга	Надомест
Отворање и водење на главна трансакциска с-ка	Без надомест
Отворање и водење на наменски трансакциски с-ки	Без надомест
Печатење на извод	Без надомест
Препис на извод од тековна година	Без надомест
Препис на извод од мината година	Без надомест
Издавање и членарина на дебитни платежни картички	Максимум до ___ денари за издавање и членарина по картичка, на годишно ниво

#### **b. Готовински платен промет**

Услуга	Надомест
Уплата на средства во готово на трансакциска сметка	Без надомест до 12:00 часот, После 12:00 часот максимум до ___ денари по налог
Исплата на средства во готово од трансакциска сметка	Максимум до 0, ___% од износот, но не помалку од 50,00 денари по налог

#### **c. Безготовински платен промет – хартиени налози**

Услуга	Надомест
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во банката	Без надомест
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП30 и ПП50)	Максимум до ___ денари за налози до 10.000, денари и Максимум до ___ денари за налози над 10.000 денари
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП30 и ПП50)	Максимум до ___ денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во банката (ПП53)	Максимум до ___ денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП53)	Максимум до ___ денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП53)	Максимум до ___ денари по налог

#### **d. Безготовински платен промет – електронско банкарство**

Услуга	Надомест
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во банката	Максимум до ___ денари за налози до 10.000, Максимум до ___ денари за налози над 10.000
Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП30 и ПП50)	Максимум до ___ денари за налози до 10.000, Максимум до ___ денари за налози над 10.000

Безготовински плаќања во корист на коминтенти кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП30 и ПП50)	Максимум до ___ денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во банката (ПП53)	Максимум до ___ денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку КИБС (ПП53)	Максимум до ___ денари по налог
Безготовински плаќања за исплата на плата на физички лица кои имаат трансакциски сметки во други банки преку МИПС (ПП53)	Максимум до ___ денари по налог

## V. Услуги во платниот промет во странство

### a. Девизна сметка

Услуга	Надомест
Отворање и водење на девизна с-ка	Без надомест

### b. Дознаки

Услуга	Надомест
Ностро дознаки – девизен одлив (со покритие од девизен пазар или кредит)	Максимум до _____ % од износот, но не помалку од 400 денари по дознака
Ностро дознаки – девизен одлив (со покритие од сопствени девизни средства на друштвото)	Максимум до _____ % од износот, но не помалку од 400 денари по дознака
Лоро дознаки – девизен прилив	Максимум до _____ % од износот, но не помалку од 400 денари по дознака
Трошоци за SWIFT	Максимум до _____ денари по дознака

### b. Купопродажба на девизни средства

Услуга	Надомест
Купување на девизни средства од страна на друштвото (ДВЛМ)	Продажен курс на банката за единица странска валута не повисок (максимум) од средниот курс на НБРМ “-“ 0,____ денари кој важи на денот на купопродажбата
Продажба на девизни средства од страна на друштвото (ДВЛМ)	Куповниот курс на банката за единица странска валута не понизок (минимум) од средниот курс на НБРМ “+“ 0,____ денари кој важи на денот на купопродажбата

## VI. По завршување на секој календарски месец, банката се обврзува да исплаќа камата на просечното месечно салдо на средствата депонирани на трансакциската сметка, на месечно ниво.

### Годишната каматна стапка по која ќе се пресметува каматата на средствата да изнесува:

- За просечно месечно салдо на трансакциската сметка до 30.000.000,00 денари, каматната стапка која ќе се применува да е еднаква на референтната стапка на НБРМ за пресметување на стапката на казнената камата намалена за 2,0 процентни поени;
- За просечно месечно салдо на трансакциската сметка од 30.000.000,01 денари до 60.000.000,00 денари, каматната стапка која ќе се применува да е еднаква на референтната стапка на НБРМ за пресметување на стапката на казнената камата намалена за 1,5 процентни поени; и
- За просечно месечно салдо на трансакциската сметка над 60.000.000,00 денари, каматната стапка која ќе се применува да е еднаква на референтната стапка на НБРМ за пресметување на стапката на казнената камата намалена за 1,0 процентни поени;

Вредностите на сите останати банкарски услуги кои не се опфатени во спецификацијата (предметот на набавката), не може да бидат повисоки од цените утврдени во важечки тарифник на банката дефинирани за големи корисници.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

**Прилог 2 – Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба**

**ИЗЈАВА**

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_ [се наведува *назив на понудувачот*] во целост ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба на понудувачите утврдени во законот и во тендерската документација по огласот бр.10-1/2017 за доделување на договор за јавна набавка за набавка **на банкарски услуги за период од 2 години** објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија- Касинос Аустриа ДОО Скопје со барање за прибирање на понуди и дека понудувачот ги има на располагање сите документи утврдени во тендерската документација за докажување на исполнувањето на овие критериуми, кои ќе му бидат доставени на договорниот орган доколку нашата понуда биде избрана за најповолна.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

### Прилог 3 – Изјава за сериозност на понудата

#### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата врз основа на огласот бр.10-1/2017 за јавна набавка за набавка **на банкарски услуги за период од 2 години**, објавен од страна на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*

## Прилог 4 – Изјава за независна понуда

### ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот\* \_\_\_\_\_ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот \_\_\_\_\_, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* за набавка **на банкарски услуги за период од 2 години по оглас бр. 10-1/2017** објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата од постапката бр.10-1/2017* не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*\*

*\*Изјавата за независна понуда не може да гласи на ниту едно друго лице освен на одговорното лице.*

*\*\*Овој образец се потпишува електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице. Доколку образецот е потпишан од лице овластено за дигитално потпишување, тогаш истиот задолжително треба да е своерачно потпишан од одговорното лице, скениран и на таков формат да биде аплициран дигитален потпис.*

### Прилог 3 – Изјава за останати услуги

## ИЗЈАВА

Под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека понудувачот \_\_\_\_\_ [се наведува *назив на понудувачот*] во понудата по тендерска документација по огласот бр.10-1/2017 за доделување на договор за јавна набавка за набавка на **банкарски услуги за период од 2 (две) години** објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија не понудил ниту една цена/износ која е поголема од соодветните стандардни цени/износи за големи корисници.

Место и датум

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(потпис)\*

*\*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*